



# РАЧНИ БЛЕНДЕРИ

ПРАКТИЧНИ И СИГУРНИ

2016

**gorenje**  
*Life Simplified*

# НАШ ИЗБОР!

Рачниот блендер HBX884QE **лесно може да се справи со мноштво задачи што бараат неколку апарати.**

Со многу функции и со екстра додатоци како длабок сад за мешање, маталка, сечило со сад за сечкање и елегантно постоље, тој ќе стане помошник при вашиот избор.

Рачен блендер

ТОП  
МОДЕЛ

**GORENJE  
HBX884QE**



Моќност:  
800 W

**Sss!**

Супер тивко  
работење



SofTouch  
+ Турбо



Приспобување  
на брзината

Турбо-копче

Постоље

**НАЈТИВКОТО  
ВО ПОНУДАТА!**

Додаток  
за матење

Четирикратно сечило  
од нерѓосувачки челик

Сечило со сад  
за сечкање

Градуиран длабок  
сад за матење за  
обработка на храната

Ергономски  
дизајниран држач

Отстранлив додаток  
за блендирање



# ШТО ГИ ПРАВИ ТОЛКУ СПЕЦИЈАЛНИ?

Рачните блендери од Gorenje ќе Ве направат уште поефикасни во кујната. Тие ќе бидат ваши сестрани помошници кога најмногу ќе ви бидат потребни. Со широк опсег на функции и додатоци, тие се сигурни при справување со задачи за коишто некогаш Ви бил потребен цел шкаф со апарати.



## Отстранлив додаток за блендирање

Едноставно користење и чистење

По употреба, едноставно извадете го делот за блендирање и измијте го под млада вода. Дополнително, заштедувате простор при чување.



## Четиристрано сечило

Остро и трајно

Инвентивно дизајнираното четиристрано сечило од нерѓосувачки челик овозможува брзо и темелно мешање, сечкање и пасирање на вашата храна.



## SofTouch + Турбо

Едноставна контрола

Ергономски држач со нежен завршеток до копчињата за стартирање и за максимална брзина. Блендерот со задоволство се употребува и лесно се контролира.



Sss!

## Тивка активност

Тивко работење

Дали сте вие или луѓето околу вас вознемирени од вревата кога ги правите вашите омилені јадења? Рачните блендери од Gorenje остануваат тивки дури и при врвни брзини.



## DynaSpeed

Прилагодување  
на брзината

Со едноставната и лесно достапната контрола на брзината можете да ја нагодувате брзината на ротацијата на сечилото за време на работењето.

Sss!



## Инок куќиште

Еlegantно и трајно

Куќиштето од нерѓосувачки челик дава нота на елеганција и овозможува дополнителна издржливост на блендерот. Ако останатите ваши кујнски апарати се исто така направени од нерѓосувачки челик, овој блендер е совршен избор за вашата кујна.



## DC мотор

Економичен  
и издржлив

Овој доверлив мотор за изведување тешки задачи нема да ве разочара. Тој е енергетски многу ефикасен и дизајниран е да биде користен подолг временски период.



## Широк опсег на додатоци

Проширени хоризонти на употреба

Со овие екстра додатоци, рачниот блендер станува сестран помошник кој може да ја исполни секоја работна задача.



# ШТО МОЖАТ ТИЕ ДА ПРАВАТ?

Со рачните блендери од Gorenje можете брзо и лесно да подготвувате почнувајќи од фил за палачинки до фино сечкан кромид. Исто така, тие се погоден избор за матење крем или за приготвување пире од домати.



## МАТЕН КРЕМ

Повеќе не ви е потребен рачен миксер за матење шлаг крем – едноставно користете го вашиот рачен блендер со додаток за матење. Перките за матење ќе ви овозможат да пригответе матен крем по ваш вкус за неколку минути.



## КАЈГАНА

Еве брз и лесен начин да пригответе кајгана. Додадете ги жолчките и белките од јајцата во длабок сад за матење и потоа употребете го блендерот со додатокот за матење. Охрабрете се и обидете се.



## ПИРЕ ОД ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

Дури и без голем процесор за храна, лесно е да се пригответи пире од овошје и зеленчук брзо и лесно. Едноставно употребете го рачниот блендер!



## СУПИ, СОСОВИ И ЧОРБИ

Рачниот блендер стана алатка што секогаш се избира кога се приготвуваат супи и сосови, кога сакате да ги згуснете или да ги врзете состојките. Тој е исто така корисен кога сакате да отстраните какви било грутки од некаква течна храна.

# МОДЕЛИ



Модел	HB804QR	HB804E	HBX884QE	MPE700B	HBX604QB	HBX601QB	HB803W
Моќност на моторот	800 W max.	800 W max.	800 W max.	700 W max.	600 W max.	600 W max.	800 W max.
Боја	Црвена / ИНОКС	Црна / ИНОКС	Црна / ИНОКС	Црна / ИНОКС	Црна / ИНОКС	Црна / ИНОКС	Бела / ИНОКС
Сечило од не'рѓосувачки челик	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно
DC мотор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SoftTouch + Турбо	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тивка работа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Отстранлив додаток за блендирање	ИНОКС	ИНОКС	ИНОКС	ИНОКС	ИНОКС	ИНОКС	ИНОКС
Брзина што се нагодува	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Копче за брзина со ЛЕД светилка	—	—	—	—	✓	✓	—
Дополнителни прикачувања							
Градуиран длабок сад за матење за обработка на храната	800 ml	800 ml	800 ml	800 ml	800 ml	800 ml	800 ml
Додаток за матење	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Постоље	✓	✓	✓	—	—	—	—
Сечило со сад за сечкање	500 ml	500 ml	800 ml	400 ml	800 ml	—	500 ml

# МОДЕЛИ



Модел	HBX883QW	HBX485QW	HB802W	HBX481QW	HB451W	HBX480QW	HB400W
Моќност на моторот	880 W max.	480 W max.	800 W max.	480 W max.	450 W max.	480 W max.	400 W max.
Боја	Бела / ИНОКС	Бела / ИНОКС	Бела / ИНОКС	Бела / ИНОКС	Бела / ИНОКС	Бела	Бела
Сечило од не'рѓосувачки челик	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно	Четирикратно
DC мотор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SoftTouch + Турбо	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тивка работа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Отстранлив додаток за блендирање	ИНОКС	ИНОКС	ИНОКС	ИНОКС	ИНОКС	✓	✓
Брзина што се нагодува	✓	✓	—	—	—	—	—
Копче за брзина со ЛЕД светилка	✓	—	—	—	—	—	—
Дополнителни прикачувања				—	—	—	—
Градуиран длабок сад за матење за обработка на храната	500 ml	500 ml	800 ml	—	—	—	—
Додаток за матење	✓	Двоен додаток за матење	—	—	—	—	—
Постоље	—	—	—	—	—	—	—
Сечило со сад за сечкање	500 ml	—	—	—	—	—	—

[gorenje.com.mk](http://gorenje.com.mk)